

ВО ИСЧЕКУВАЊЕ НА БРИСЕЛСКИОТ ИЗВЕШТАЈ



Минатата седмица, од Брисел на македонската Влада ѝ пристигна известување на 8 ноември да се подготви за негативен извештај од Европската комисија, во кој нема да се спомнува датум за почеток на преговори за членство, затоа што сметаат дека за тоа не сме подготвени. Европските дипломати, кои работат на овој извештај - прв откако Македонија доби кандидатски статус, го чуваат како најголема тајна сè до 8 ноември, кога комесарот за проширување, Оли Рен,

лично ќе ја обелодени неговата содржина.

Според некои од нив, сепак за познавачите на состојбите не е тешко да се предвиди што ќе содржи извештајот. На пример, минатата година најсериозната забелешка на Брисел беше нереструктурирањето на јавната администрација, причина која Брисел ја посочи како основна за да ѝ каже на Македонија дека не е способна да преговара за членство. Втората сериозна минатогодишна забелешка беше нереструктурираното судство, и повеќе други забелешки.

ОХРАБРУВАЧКА ПОРАКА ОД САМИТОТ ВО РИГА

Во Македонија гледаме идна членка на НАТО, е пораката која ја добил министерот за надворешни работи, Антонио Милошоски, од претставниците на Алијансата во Брисел, при неодамнешната посета на седиштето на организацијата.

"Нашите очекувања се реалистични во однос на охрабрувачката порака од Самитот во Рига, иако текстот сè уште не е усвоен. Собирот на врвот на НАТО во 2008 година ќе биде 'наш' Самит, но дотогаш мораме да ги завршиме домашните задачи кои се однесуваат на реформите во економијата, владеењето на правото и на борбата против корупцијата", велат во МНР.

Оттаму објаснуваат дека е реално во 2008 година да добиеме покана за членство.

Милошоски добил пофалба и за учеството на македонските војници во меѓународните мировни мисии, како пример на мала земја која според своите можности ги исполнува стандардите на НАТО.



НЕРЕАЛНИ ПОДАТОЦИ ЗА ДИВОГРАДБИТЕ



На Министерството за транспорт и врски и на Владата скопските општини им доставиле нереални податоци за бројот на дивоградбите на нивните територии. Наместо за стотици дивни згради, куќи, потпокриви, тераси, надградби и доградби, Владата за цело Скопје ќе добие извештај дека во градот едвај има неколку десетици дивни скалини. Некои општини воопшто

и не почувствувале потреба да соработуваат со Владата во борбата против урбаната мафија. Со ваквиот однос останува отворено прашањето дали градоначалниците им купуваат време на инвеститорите до донесувањето на законот за легализација на дивоградбите.

"ТРАНЗИЦИИТЕ ВО ИСТОРИЈАТА И КУЛТУРАТА"

Во институтите за македонски јазик и литература и за национална историја се одржа меѓународната конференција "Транзициите во историјата и културата", на која учествуваат повеќе од 100 научници од кои, триесеттина се странски гости од повеќе европски земји, потоа од регионот, како и од САД.

Македонските институти прв пат организираат ваква конференција со странска институција, а тоа е Етнографскиот институт и музеј БАН, од Софија. Тезите на учесниците се однесуваат на нивните подрачја, а со акцент на Балканот. На научно ниво се дебатирале за историјата, културата, книжевноста, јазикот, родовите студии, етнологијата, етнографијата, демографијата, миграциите.

ЗА ГРЦИЈА И ЗА БУГАРИЈА НЕМА МАКЕДОНСКО МАЛЦИНСТВО

Според портпаролката на Министерството за надворешни работи, Шпреса Јусуфи, негирањето на постоењето на малцинствата понекогаш знае да биде и сојузник на потврдата за нивното постоење. Тоа е коментарот на МНР во врска со тврдењата на грчката шефица на дипломатијата, Дора Бакојани, дека во Грција нема македонско малцинство и изјавата на бугарскиот амбасадор во земјава Михо Михов, дека само ЕУ може да ја праша Бугарија дали Македонците имаат право да се кандидираат на избори со свои партии во Бугарија сега кога земјата е на прагот на Унијата. Во врска со барањата за бугарско државјанство на македонските граѓани, ставот на Михов е дека тоа е "едно правилно изразување на волјата на македонските граѓани кои се чувствуваат Бугари и сакаат да го добијат државјанството".

ИНФО

ПРОДОЛЖУВА ДИСКРИМИНАЦИЈАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ

Софскиот градски суд одбил да ја регистрира партијата на Македонците во Бугарија, ОМО Илинден ПИРИН. Причината за ова, како што соопштил



Судот, била тоа што имало повеќе неуредности во доставената документација за регистрација. Главно, недостатоците биле од административен карактер, но и тоа му било доволно на Судот да го одбие барањето за упис во регистарот на партиите. Стојко Стојков, портпарол на ОМО Илинден ПИРИН, одлуката ја нарече "скандалозна".

"Ова е само нова потврда дека продолжуваат дискриминацијата и кршењето на правата на Македонците во Бугарија. Ние за ова ќе ги известиме надлежните во седиштето на ЕУ во Брисел. Сега и тие на дело ќе можат да видат како се почитуваат правата на граѓаните во земјата која наскоро треба да стане членка на европското семејство", рече Стојков.

Предвидување во живо
ТАРОТ
АСТРОЛОГИЈА



Јавете се веднаш
0590 22 202 + 888



Success is question
of choice!



www.marili.com.mk

e-mail:marili@marili.com.mk

MARKETING & PUBLISHING AGENCY

blvd. Goce Delcev, 11 DTC Mavrovska, Skopje, Macedonia; phone/fax ++ 389 2 3128 155